

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 17

Петок, 30 септември 2011 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Стр.

Стр.

290. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3912 КО Струмица .....	3	297. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ "Никола Карев" Струмица, во учебната 2011/2012 година .....	7
291. Одлука за формирање на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво .....	4	298. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ОМУ "Боро Цони" Струмица, во учебната 2010/2011 година .....	8
292. Решение за предлагање член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица .	5	299. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ОМУ „Боро Цони“ Струмица, во учебната 2011/2012 година	8
293. Решение за именување член во локален Економско- социјален совет на општина Струмица .....	5	300. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, за периодот септември 2010 - август 2011 година .....	9
294. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ "Димитар Влахов" Струмица, во учебната 2010/2011 година .....	6	301. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, за периодот септември 2011 – август 2012 година .....	9
295. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ "Димитар Влахов" Струмица, во учебната 2011/2012 година .....	6	302. Заклучок за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица .....	10
296. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ "Никола Карев" Струмица, во учебната 2010/2011 година .....	7	303. Заклучок за давање позитивно мислење на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица .....	10

<b>304.</b> <b>Заклучок</b> за давање позитивно мислење на Програмата за изведување дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица .....	11		
<b>305.</b> Заклучок за давање позитивно мислење на Програмата за изведување тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица .....	11	<b>309.</b> <b>Заклучок</b> за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш – Струмица .....	13
<b>306.</b> <b>Заклучок</b> за недавање позитивно мислење на Програмата за посета на планетариум со учениците од шесто (9) одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица .....	12	<b>310.</b> <b>Заклучок</b> за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш – Струмица .....	14
<b>307.</b> <b>Заклучок</b> за давање позитивно мислење на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица .....	12	<b>311.</b> <b>Заклучок</b> за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш- Струмица .....	14
<b>308.</b> <b>Заклучок</b> за давање позитивно мислење на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица .....	13	<b>312.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Програмата за дополнување на Годишната програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица .....	15
		<b>313.</b> <b>Заклучок</b> за недонесување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица .....	16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 31 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/02), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е  
за објавување на Одлуката за  
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр.3912 КО  
Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3912 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

290

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од  
донесување на урбанистичко планска  
документација за промена на трасата  
на сообраќајната инфраструктура на  
КП бр. 3912 КО Струмица**

## Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќайната инфраструктура за

утврдување правен сатус на безправен објект - доградба на станбена куќа кој се наоѓа на КП бр. 3912 КО Струмица во зона за домување во ДУП на ЦГП на град Струмица на ул. „Боро Чони“, бр. 22, во сопственост на Ристов Трајчо од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5739/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Мариян Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
формирање на Општински совет за  
превенција од малолетничко  
престапништво**

Се објавува Одлуката за формирање на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5740/2      Општина Струмица  
30.09.2011 год.    Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

**291.**

Врз основа на член 147 од Законот за малолетничка правда („Сл. весник на РМ“ бр.87/07), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – прочистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**Одлука  
за формирање на Општински совет за  
превенција од малолетничко  
престапништво**

**Член 1**

Се формира Општински совет за превенција од малолетничко престапништво во Општина Струмица.

**Член 2**

Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво има 21 членови.

**Член 3**

За членови на Општинскиот совет за малолетничко престапништво. се именуваат претставници од :

- СВР Струмица, (1)
- ПЕ на Министерството за труд и социјална политика-Струмица, (1)
- ЈУ Меѓупрштински центарот за социјална работа Струмица, (1)
- Советот на родители во основните училишта (од секое училиште по еден претставник) (9) и од средните училишта, по еден претставник (3)
- Унијата на средношколци, (2)
- Адвокатската комора, (1)
- здруженија на граѓани и фондации, (кои работата на полето на заштитата и правата на децата) (1)
- јавнен обвинител кој работи на областа на малолетничката деликвенција (1) и
- судија за малолетници односно судија определен од претседателот на судот. (1)

**Член 4**

Членовите се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор.

**Член 5**

Општинскиот совет за малолетничко престапништво:

- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува советот на општината,
- донесува деловник за својата работа,
- врши работи за следење на состојбите и покренува иницијативи за нивното подобрување, и
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на малолетничкото престапништво и третманот на малолетните сторители на кривични дела и прекршоци.

**Член 6**

За својата работа општинскиот совет најмалку еднаш годишно го известува Советот на општина Струмица и Државниот совет за превенција на малолетничкото престапништво.

**Член 7**

Програмата на општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво се финансира врз основа на финансиски план од буџетот на општината и од други средства.

**Член 8**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5740/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Решението за предлагање  
член во Управниот одбор на ЈУ Меѓу-  
општински центар за социјална работа  
Струмица**

Се објавува Решението за предлагање член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5741/2      Општина Струмица  
30.09.2011 год.      Градоначалник,  
Струмица            Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Решението за  
именување член во локален Економско-  
социјален совет на општина Струмица**

Се објавува Решението за именување член во локален Економско-социјален совет на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5742/2      Општина Струмица  
30.09.2011 год.      Градоначалник,  
Струмица            Зоран Заев с.р.

**292.**

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјална заштита („Сл.весник на РМ“ 75/09), член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**Решение  
за предлагање член во Управниот  
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за  
социјална работа Струмица**

1. За член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински от центар за социјална работа Струмица, од Советот на општина Струмица, се предлага Ангелов Ристо, дип. правник, вработен во Агенцијата за вработување Струмица.

2. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5741/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год.      Претседател,  
Струмица            Марјан Даскаловски с.р.

**293.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**Решение  
за именување член во локален  
Економско- социјален совет на  
Општина Струмица**

1. За член во локален Економско-социјален совет на општина Струмица се именува Нетка Палазова, член на Советот на општина Струмица.

2. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5742/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год.      Претседател,  
Струмица            Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2010/2011 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, во учебната 2010/2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5743/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2011/2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5744/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**294.**  
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Извештајот за  
работата на СОУ „Димитар Влахов“  
Струмица во учебната 2010/2011  
година

1. Се усвојува Извештајот за работата на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2010/2011 година, предложен од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр. 02-604/2 од 14.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5743/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

**295.**  
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната програма  
за работата на СОУ „Димитар  
Влахов“ Струмица во учебната  
2011/2012 година

1. Се усвојува Годишната програма за работата на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр.02-604/1 од 14.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5744/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Извештајот за работа на  
СОУ „Никола Карев“ Струмица во  
учебната 2010/2011 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица, во учебната 2010/2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5749/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**296.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**Заклучок  
за усвојување на Извештајот за  
работата на СОУ „Никола Карев“  
Струмица во учебната 2010/2011  
година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 2010/2011 година, предложен од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр. 02-1345/1 од 15.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5749/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишната програма за  
работка на СОУ „Никола Карев“ Струмица  
во учебната 2011/2012 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на СОУ „Никола Карев“ Струмица, во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5750/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**297.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**Заклучок  
за усвојување на Годишната програма  
за работата на СОУ „Никола Карев“  
Струмица во учебната 2011/2012  
година**

1. Се усвојува Годишната програма за работата на СОУ „Никола Карев“ Струмица во учебната 2011/2012 година, предложена од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр.02-1346/1 од 15.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5750/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Извештајот за работа на  
ОМУ “Боро Џони“ Струмица во учебната  
2010/2011 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ОМУ „Боро Чони“ Струмица, во учебната 2010/2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5751/2      Општина Струмица  
30.09.2011 год.    Градоначалник,  
Струмица            Зоран Заев с.р.

298.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.есник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Извештајот за  
работата на ОМУ „Боро Чони“  
Струмица во учебната 2010/2011  
година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ОМУ „Боро Цони“ Струмица во учебната 2010/2011 година, предложен од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр. 01-57/1 од 29.08.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5751/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишната програма за  
работа на ОМУ „Боро Цони“ Струмица во  
учебната 2011/2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ОМУ „Боро Цони“ Струмица, во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5752/2    Општина Струмица  
30.09.2011 год.    Градоначалник,  
С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р.

299.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната програма  
за работата на ОМУ „Боро Чони“  
**Струмица во учебната 2011/2012**  
**година**

1. Се усвојува Годишната програма за работата на ОМУ „Боро Цони“ Струмица во учебната 2011/2012 година, предложена од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр.01-58/2 од 29.08.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5752/1Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2010 – август 2011 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, за периодот септември 2010 - август 2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5753/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**300.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Извештајот за  
работата на ЈОУДГ „Детска Радост“  
Струмица за периодот септември 2010  
– август 2011 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2010 – август 2011 година, предложен од Управниот одбор на Градинката, со Одлука бр.01-395 од 20.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5753/1Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2011- август 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, за периодот септември 2011 – август 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5754/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**301.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната програма  
за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“  
Струмица за периодот септември 2011  
– август 2012 година

1. Се усвојува Годишната програма за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2011 - август 2012 година, предложена од Управниот одбор на Градинката, со Одлука бр. 01-396 од 20.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5754/1Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за давање согласност Правилникот за организација и систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5755/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**302.**

Врз основа на член 98 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 170/2010), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност на Правилникот**  
**за организација и систематизација на**  
**работите и работните места во ЈОУДГ**  
**„Детска Радост“ Струмица**

1. Се дава согласност на Правилникот за организација и систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен од Управниот дбор на Градинката, со Одлука бр. 01-159/1 од 17.07.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5755/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5756/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**303.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење на**  
**Програмата за изведување на еднод-**  
**невна екскурзија на учениците од трето**  
**одделение при ОУ „Маршал Тито“**  
**Муртино - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5756/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5757/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**304.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење на**  
**Програмата за изведување на**  
**дводневна екскурзија на учениците од**  
**шесто одделение при ОУ „Маршал**  
**Тито“ Муртино - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија на учениците од шесто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5757/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5758/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**305.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење на**  
**Програмата за изведување на**  
**тродневна екскурзија на учениците од**  
**осмо одделение при ОУ „Маршал**  
**Тито“ Муртино - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на тродневна екскурзија на учениците од осмо одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5758/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за недавање на позитивно мислење на Програмата за посета на планетариум со учениците од шесто (9) одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за недавање позитивно мислење на Програмата за посета на планетариум со учениците од шесто (9) одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5759/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**306.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за недавање на позитивно мислење на**  
**Програмата за посета на планетариум**  
**со учениците од шесто (9) одделение**  
**при ОУ „Маршал Тито“ Муртино -**  
**Струмица**

1. Не се дава позитивно мислење на Програмата за посета на планетариум со учениците од шесто (9) одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5759/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5760/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**307.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење на**  
**Програмата за кампување со**  
**учениците од шесто до деветто**  
**одделение при ОУ „Маршал Тито“**  
**Муртино - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5760/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5761/2      Општина Струмица  
30.09.2011 год.    Градоначалник,  
Струмица            Зоран Заев с.р.

**308.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**

**за давање на позитивно мислење на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ОУ „Маршал Тито“ Муртино – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5761/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год.      Претседател,  
Струмица            Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5762/2      Општина Струмица  
30.09.2011 год.    Градоначалник,  
Струмица            Зоран Заев с.р.

**309.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09..2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**

**за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5762/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год.      Претседател,  
Струмица            Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5763/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 310.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење на**  
**Програмата за изведување на**  
**дводневна екскурзија со учениците од**  
**шесто одделение при ООУ „Даме**  
**Груев“ Куклиш - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „ Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5763/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5764/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 311.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта, Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење на**  
**Програмата за изведување на**  
**тродневна екскурзија со учениците од**  
**осмо одделение при ООУ „Даме Груев“**  
**Куклиш - Струмица**

1. Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение при ООУ „Даме Груев“ Куклиш – Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „ Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5764/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Програмата за  
дополнување на Годишната програма за  
работка на СОУ „Јане Сандански“  
Струмица во учебната 2011/2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за дополнување на Годишната програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5765/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

Струмица во учебната 2011/2012 година, предложена од Училишниот одбор на Училиштето, со Одлука бр.03 -1155/1 од 22.09.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5765/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на оштина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
недонесување на Програмата за  
дополнување на Програмата за  
изработка на урбанистички планови на  
подрачјето на општина Струмица за 2011  
година

Се објавува Заклучокот за недонесување на Пограмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.09.2011 година.

Бр.08-5738/2 Општина Струмица  
30.09.2011 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**312.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Програмата за  
дополнување на Годишната програма  
за работа на СОУ „Јане Сандански“  
Струмица во учебната 2011/2012  
година

1. Се усвојува Програмата за дополнување на Годишната програма за работата на СОУ „Јане Сандански“

**313.**

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 5/06); Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.09.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за недонесување на Програмата за  
дополнување на Годишната програма  
за изработка на урбанистички планови  
на подрачјето на општина Струмица за  
2011 година**

1. Не се донесува Програмата за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2011 година за ДУП на КП 7034/13, ГП 36-5 КО Струмица.

---

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5738/1 Совет на општина Струмица  
29.09.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.